

Финансиски извештаи

Македонска берза на хартии од вредност АД, Скопје

31 декември 2010 година

Содржина

	Страна
Извештај на независните ревизори	1
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7

Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO
M.H.Jasmin 52 v-1/7
1000 Skopje
Macedonia
T + 389 (2) 3214 700
F + 389 (2) 3214 700
www.grant-thornton.com.mk

До Акционерите и Одборот на директори на

Македонска берза на хартии од вредност АД, Скопје

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Македонска берза на хартии од вредност АД, Скопје (во понатамошниот текст “Берзата“) составени од Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2010 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 32.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои не содржат материјално значајни грешки како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално значајни грешки во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Берзата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Берзата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека наведените финансиски извештаи, во сите материјални аспекти, ја претставуваат објективно финансиската состојба на Берзата на ден 31 декември 2010 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија и сметководствените политики обелоденети во белешките 2 и 3 кон финансиските извештаи.



Grant Thornton
Скопје,
24 февруари 2011

Финансиски извештаи
31 декември 2010 година

Извештај за сеопфатната добивка

	Белешка	2010	Во илјади Денари 2009
Приходи од редовно работење	4	28,902	27,710
Приходи од вложувања	5	4,848	6,337
Останати приходи	6	4,093	2,073
Трошоци за надомести и провизии	7	(5,001)	(4,830)
Трошоци за вработените	9	(14,686)	(16,160)
Трошоци за амортизација	12,13	(7,144)	(5,733)
Негативни курсни разлики , нето	8	(1)	(121)
Други трошоци од работењето	10	(9,091)	(9,089)
Добивка пред оданочување		1,920	187
Данок на добивка	11	(167)	(63)
Добивка за годината		1,753	124
Нето добивка за имателите на обични акции		1,753	124
Заработка по акција			
- Основна (Денари по акција)	23	628	44

Финансиски извештаи
31 декември 2010 година

Извештај за финансиската состојба

	Белешка	2010	Во илјади Денари 2009
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	12	76,457	81,460
Нематеријални средства	13	7,795	9,817
		84,252	91,277
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	15	646	1,669
Пласмани во банки	16	39,000	45,000
Побарувања од купувачи	17	4,056	2,241
Побарувања од данок на добивка	18	24,137	24,883
Останати побарувања		400	399
		68,239	74,192
Вкупно средства		152,491	165,469
Капитал и обврски			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал	19	103,498	103,498
Резерви		38,573	38,449
Акумулирана добивка		1,753	13,670
Вкупно капитал		143,824	155,617
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	20	1,425	938
Донации	21	6,217	7,772
Останати обврски	22	1,025	1,142
Вкупно тековни обврски		8,667	9,852
Вкупно капитал и обврски		152,491	165,469

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Одборот на директори на Берзата на 23 февруари 2011 година и потпишани од:


Г-дин Иван Штериев
Главен извршен директор


Г-ѓа Елена Јакимовска Петровска
Извршен директор

Финансиски извештаи
31 декември 2010 година

Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал	Законски резерви	Во илјади Денари	
			Нераспределена добивка	Вкупно
На 01 јануари 2009	103,498	28,449	93,346	225,293
Исплата на дивиденди	-	-	(69,800)	(69,800)
Трансакции со акционерите	-	-	(69,800)	(69,800)
Распоред на нераспредел. добивка	-	10,000	(10,000)	-
Добивка за годината	-	-	124	124
Останата сеопфатна добивка за годината	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	10,000	(9,876)	124
На 31 декември 2009	103,498	38,449	13,670	155,617
На 01 јануари 2010	103,498	38,449	13,670	155,617
Исплата на дивиденди	-	-	(13,546)	(13,546)
Трансакции со сопствениците	-	-	(13,546)	(13,546)
Распоред на нераспредел. добивка	-	124	(124)	-
Добивка за годината	-	-	1,753	1,753
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	124	1,629	1,753
На 31 декември 2010	103,498	38,573	1,753	143,824

Финансиски извештаи
31 декември 2010 година

Извештај за паричните текови

	Белешки	Во илјади Денари	
		Година што завршува на 31 декември	
		2010	2009
Деловни активности			
Добивка пред оданочување		1,920	187
<i>Усогласувања за:</i>			
Амортизација на материјални средства	12	5,049	5,404
Амортизација на нематеријални средства	13	2,095	329
Загуба поради оштетување и ненаплатливост	17	200	7
Приходи од донации	6	(1,555)	-
Наплатени отпишани побарувања	17	(141)	(880)
<u>Приходи по основ на камати</u>	5	<u>(2,774)</u>	<u>(4,665)</u>
<i>Добивка пред промените во обртниот капитал</i>		4,794	382
<i>Промени во обртниот капитал</i>			
(Зголемување)/Намалување на побарувања од купувачи		(1,874)	3,620
(Зголемување)/Намалување на останати побарувања		(51)	117
Зголемување/(Намалување) на обврски кон добавувачи		487	(759)
(Намалување) на останати обврски		462	(4,032)
<u>(Загуба)/Добивка по промените во обртниот капитал</u>		<u>3,818</u>	<u>(672)</u>
<u>Платен данок на добивка</u>		<u>-</u>	<u>(4,813)</u>
		3,818	(5,485)
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на недвижности и опрема, нето		(46)	(496)
Набавка на нематеријални средства, нето		(73)	(1,275)
Промена во пласмани во банки со доспевање до 6 месеци		-	12,000
Наплатени камати		2,824	4,688
		2,705	14,917
Финансиски активности			
Исплатени дивиденди		(13,546)	(69,800)
		(13,546)	(69,800)
Нето промена на паричните средства		(7,023)	(60,368)
Парични средства на почетокот на годината		46,669	107,037
Парични средства на крајот на годината		39,646	46,669
Парите и паричните еквиваленти вклучуваат			
Пари и парични еквиваленти	15	646	1,669
Пласмани во банки	16	39,000	45,000
		39,646	46,669

Белешки кон финансиските извештаи

1 Општи информации

Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје (“Берзата”) е акционерско друштво со седиште на ул. Орце Николов бр.75, Скопје, регистрирано во Република Македонија во 1995 година.

Берзата ги извршува своите активности во согласност со одредбите од Законот за хартии од вредност и Законот за трговски друштва, со дозвола бр.00-49/1 од 25 август 1995 година издадена од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија како берза на хартии од вредност.

Основните активности на Берзата се следните:

- Организирање и тргување со хартии од вредност;
- Организирање и одржување на информационите системи за тргување со хартии од вредност;
- Котирање на хартии од вредност со кои се тргува на Берзата;
- Овозможува утврдување и известување за склучените трансакции со хартии од вредност;
- Објавување информации за работењето на Берзата.

Со состојба на 31 декември 2010, акционерите на Берзата вклучуваат 20 правни лица (2009: 22) и 15 физички лица (2009: 14).

Овластени учесници на Берзата кои може да тргуваат со хартии од вредност се брокерските куќи и банките. Секоја членка мора да има лиценца за тргување со хартии од вредност издадена од Комисија за хартии од вредност. На 31 декември 2010 година вкупниот број на овластени членки на Берзата изнесува 20 (2009: 25), од кои 14 се брокерски куќи (2009: 18) и 6 банки (2009: 7).

Комисијата за хартии од вредност врши надзор и контрола на работата на Берзата и нејзините членки вклучени во дејности поврзани со хартии од вредност.

На 31 декември 2010 година, Берзата има 17 вработени (2009: 18 вработени).

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004, бр.84/2005, 25/07, 87/08) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ). Меѓународните стандарди за финансиско известување од овој правилник ги содржат Меѓународните сметководствени стандарди, Меѓународните стандарди за финансиско известување, Толкувањата на постојниот комитет за толкување, Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди.

Заклучно со 31 декември 2009 година Берзата ги применуваше МСС кои беа објавени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 и бр.84/2005) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 94/2004, бр.11/2005 и 116/2005). Промените на МСФИ објавени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди важечки за период од 1 јануари 2010 година немаа никаков ефект врз овој финансиски извештај со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2010 година, како и за објавени компаративни податоци за состојбата на и за годината која завршува на 31 декември 2009 година. Раководството на Берзата ги ажурира на редовна основа и оние МСФИ издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди по 01 јануари 2010 година, а кои не се официјално публикувани во Република Македонија.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ кои што се во примена во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Берзата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 3.6: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2010 и 2009. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година.

2.2 Промени во сметководствените политики и обелоденувањата

(а) Нови и изменети стандарди применети од Берзата

Следните нови и изменети стандарди се задолжителни за првпат за финасиската година која започнува на 1 јануари 2010 година.

МСФИ 3 (ревидиран), “Деловни комбинации“, и последователните измени на МСС 27, “Консолидирани и единечни финансиски извештаи“, МСС 28 “Вложувања во придружени субјекти“, и МСС 31 “Учества во заеднички вложувања“, се потенцијално применливи за деловните комбинации на или по почетокот на првиот период за известување што започнува на или по 1 јули 2009 година. Ревидираниот стандард продолжува да го применува методот на стекнување при деловни комбинации со некои значајни измени во споредба со МСФИ 3. На пример, сите плаќања за стекнување деловна комбинација се признати по објективна вредност на датумот на стекнување, со неизвесните плаќања класифицирани како долг, последователно мерливи преку добивки или загуби. Постои можност за избор при стекнувањето, за мерење на неконтролираното учество на стекнувачот или по објективна вредност или по пропорционалното неконтролирано учество во нето средствата на стекнатиот ентитет. Сите трошоци по основ на стекнување се евидентирани како трошок во периодот на стекнување. Со примената на МСФИ 3 (ревидиран) Берзата се обврзува на истовремена примена и на МСС 27 (ревидиран), “Консолидирани и единечни финансиски извештаи“.

МСС 27 (ревидиран) бара ефектите од сите трансакции со неконтролирани учества да се признаат во капитал доколку нема измени во контролата и овие трансакции нема да резултираат во гудвил или во добивки или загуби. Стандардот, исто така, го одредува сметководството кога контролата е изгубена. Останатото учество во субјектот е мерливо по објективна вредност, добивката или загубата се признаени во приходи или расходи.

(б) Стандарди, измени и толкувања на постојните стандарди кои се во сила од 2010, но не се релевантни за Берзата

Следните стандарди, измени и толкувања на постојните стандарди се објавени и се задолжителни за сметководствените периоди на Берзата што започнуваат на или по 1 јануари 2009 или подоцна, но Берзата не ги применувала порано.

- **МСФИ 17, “Распределба на неготовински средства на сопствениците“**, применлив за годишни периоди што почнуваат на или по 1 јули 2009 година. Ова не е релевантно во работењето на Берзата за тоа што таа не распределува неготовински средства.
- **МСФИ 18, “Трансфери на средства од клиенти“**, применлив за трансфер на средства добиени на или по 1 јули 2009 година. Ова не е релевантно во работењето на Берзата, затоа што нема трансфери на средства од клиенти.
- **Дополнителни иземања за субјекти кои прв пат го усвојуваат стандардот“ (Измена на МСС 1)** издаден во јули 2009 година. Измените се применливи за годишни периоди што почнуваат на или по 1 јануари 2010 година. Ова не е релевантно во работењето на Берзата.
- **Подобрувања на Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување 2009** издадени во Април 2009 година. Датумите за стапување во сила се разликуваат од стандард до стандард, но повеќето стапуваат во сила на 1 јануари 2010 година.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Промени во сметководствените политики и обелоденувањата (продолжува)

(в) Стандарди, толкувања и дополнувања на стандардите издадени, но не се во сила за финансиската година која започнува на 1 јануари 2010 година

- **МСФИ 9, “Финансиски Инструменти“**, издаден во декември 2009 година. Се однесува на класификација и мерливост на финансиските средства кои можат да имаат влијание врз сметководството на Берзата во однос на финансиските средства. Стандардот не е применлив до 1 јануари 2013 година, но е достапен и за порано усвојување. Берзата сеуште не го проценила целосното влијание на МСС 9. Берзата сеуште не одлучило за денот на усвојувањето на МСС 9.
- Ревидиран **МСС 24, “Обелоденувања на поврзани страни“**, (издаден во ноември 2009 година) го заменува МСС 24 “Обелоденувања на поврзани страни“ (издаден 2003 година). Ревидираниот МСС 24 е применлив од 1 јануари 2011 година. Предвремена примена е дозволена.
- **“Класификација на емисии на права“ (Измена на МСС32)**, издаден во октомври 2009 година. За емисии на права понудени за одредена сума во странска валута, тековната практика бара таквите прашања да се сметаат како дериватни обврски. Во измената се вели дека доколку таквите права се издадени пропорционално на постоечките акционери во истата класа за непроменлив износ на валута, тие треба да се класифицираат како капитал без оглед на валутата во која е деноминирана цената за извршување. Измената е применлива за годишни периоди што почнуваат на или по 1 февруари 2010 година. Предвремена примена е дозволена.
- **“Претплати за барањата за минимум финансирање“ (Измени на КТМСФИ 14)**, (издаден во ноември 2009 година). Измените ја корегираат ненамерната последица од КТМСФИ 14, “МСС 19- Ограничувањето на средствата за дефинирани користи, барања за минимум финансирање и нивна интеракција“. Без измените, на субјектите не им е дозволено да ги признаваат како средства доброволните претплати за минимум придонеси за финансирање. Ова не било предвидено при издавањето на КТМСФИ 14 и со измените се надминал проблемот. Измените се применливи за годишните периоди што почнуваат на 1 јануари 2011 година. Предвремена примена е дозволена. Измените треба да се применат ретроспективно, до најраниот споредбено презентирани период.
- **КТМСФИ 19, “Подмирување на финансиски обврски со капитални инструменти“**. Ги појаснува барањата на МСФИ кога субјектот повторно преговара за условите на финансиската обврска со наемодавателот и кога наемодавателот се согласува за прифаќање на акциите на субјектот и останатите капитални инструменти со цел да се подмири финансиската обврска во целост или делумно. Толкувањето е применливо за годишни периоди што почнуваат на или по 1 јули 2010 година. Предвремена примена не е дозволена.
- **Подобрувања на Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување 2010 година** се издадени во мај 2010 година. Датумите за стапување во сила се разликуваат, но повеќето стапуваат во сила на 1 јануари 2010 година.

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување. Трансакција во странска валута е трансакција која гласи на странска валута или може да се претвори во странска валута.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките и загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните::

	31 декември 2010	31 декември 2009
1 ЕУР	61.5050 Денари	61.1732 Денари
1 УСД	46.3140 Денари	42.6651 Денари

2.4 Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетирани и презентирани во Извештајот за финансиската состојба на нето основа во случаи кога нетирањето на признаените износи е законски дозволено, понатаму, кога постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на истовремена реализација на средството и исполнување на обврската.

2.5 Признавање на приходи

Приходите се признаваат кога идните економски користи во форма на приливи или зголемување на средствата во Берзата се веројатни и мерливи. Приходите го вклучуваат вкупниот износ на побарувањата за провизија за извршени услуги, намалени за износот на данокот на додадена вредност.

Извршување услуги

Приходот се признава во периодот кога услугата е извршена и тоа:

- Провизијата за тргување се признава кога трансакцијата е извршена;
- Надоместоците по сите основи се признаваат за периодот за кој истите се однесуваат;

Приходи од камати

Приходите од камати се разграничуваат на временска основа, со примена на ефективна каматна стапка на износот на финансиското средство. Ефективната каматна стапка служи за дисконтирање на проценетите идни парични приливи и споредба со нивната сметководствена вредност.

Приходи од закупнина

Приходите од закупнина на средства на оперативен лизинг се признаваат на праволиниска основа во согласност со условите за оперативен лизинг.

2.6 Финансиски средства

Берзата ги класифицира финансиските средства во следниве категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Раководството на Берзата ја одредува класификацијата на финансиските средства при нивното почетно признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се јавуваат кога Берзата одобрува пари или услуги директно на коминтенти без намера за размена на побарувањето.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Берзата има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Берзата продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба.

Почетно признавање на финансиските средства

Финансиските средства се признаваат на датумот на порамнување - датум кога Берзата се обврзува да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во добивките и загубите.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Берзата ги пренела значително сите ризици и користи од сопственост. Финансиските обврски престануваат да се признаваат кога истите се намирени или откажани.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)*****Последователно евидентирање на финансиските средства***

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Финансиските средства расположливи за продажба се последователно признаени по нивната објективна вредност. Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во останатата сеопфатна добивка во периодот кога се појавуваат. Каматата, ако е остварена за време на располагањето со овие средства, се евидентира како приход од камата.

Објективните вредности на котирани вложувања на активни берзи се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Берзата утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

2.7 Оштетување на финансиските средства***Средства признаени по амортизирана набавна вредност***

На секој датум на билансирање, Берзата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата (“случај на загуба”) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на билансирање, Берзата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на неможноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки и загуби. Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки или загуби, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

2.8 Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи контролирани од страна на Берзата кои најверојатно ќе создадат економски користи кои ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи праволиниска метода, со примена на амортизациона стапка од 20% годишно.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи праволиниска метода, со примена на амортизациона стапка од 20% годишно.

2.9 Материјални средства

Недвижностите и опремата се признаени по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Амортизацијата се пресметува пропорционално, со цел алокација на набавната (проценетата набавна) вредност на материјалните средства во текот на нивниот век на употреба. Подолу се дадени годишните стапки на амортизација применети врз значајните ставки на материјалните средства:

Градежни објекти	2.5%
Компјутери	25%
Моторни возила	25%
Мебел и канцелариска опрема	10% - 25%

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Берзата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во добивките и загубите во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Средствата подложни на амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентируваниот износ на средствата не може да се надомести. Кога евидентируваниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со евидентируваниот износ. Истите се вклучуваат во добивките и загубите во периодот кога настануваат.

2.10 Оштетување на нефинансиски средства

Средствата подложни на амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентиранiot износ на средствата не може да се надомести. Кога евидентиранiot износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

2.11 Парични средства и еквиваленти

За потребите на Извештајот за паричните текови, паричните средства и еквиваленти се состојат од депозити по видување во банки и пари во благајна во Денари и странска валута. Паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните, високо ликвидни финансиски инструменти, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност.

2.12 Резервирање

Резервирање се признава кога Берзата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.13 Донации

Донациите се евидентираат како приход систематски и рационално во текот на употребливиот век на средствата. Добиените донации се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. Приходите од донациите се признаваат во тековните добивки и загуби како останати деловни приходи.

2.14 Надомести за вработените

Берзата плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени, согласно домашната регулатива за социјално осигурување. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во државниот Пензиски Фонд и во задолжителните приватни пензиски фондови. На датумот на билансирање, не постои дополнителна обврска во врска со овие пензиски планови. Освен тоа, сите работодавци во Република Македонија имаат обврска да исплаќаат на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден со законски прописи. Берзата нема било каква обврска да обезбеди дополнителни надомести за своите сегашни и поранешни вработени на датумот на билансирање.

2.15 Тековен и одложен данок од добивка

Согласно промените во законската регулатива за данок од добивка кои се применуваат од 1 јануари 2009 година, данокот од добивка, по стапка од 10%, се плаќа на неопдбитните ставки за даночни цели корегирани за даночниот кредит, како и на распределената добивка за дивиденди на правни лица - нерезиденти и на физички лица. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот данок од добивка се признава во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се признаени за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатна добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се признава исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2010 и 2009 година, Берзата нема признаено одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.16 Данок на додадена вредност (ДДВ)

Приходите од тргувањата како и другите приходи кои Берзата ги остварува во текот на редовното работење се ослободени од ДДВ. Влезниот ДДВ при набавка на средства или услуги не може да се поврати од даночните власти и се признава како дел од набавната вредност на средствата или како трошок, доколку е применливо. Побарувањата и обврските се искажани со вклучен ДДВ.

Приходите од наемнини и другите приходи кои не се дел од редовните деловни активности на Берзата се признаваат намалени за износот на ДДВ. Нето износот на поврат/обврска за ДДВ спрема даночните власти се вклучува како други побарувања/обврски на датумот на билансирањето.

2.17 Капитал, резерви, нераспределени добивки и плаќања за дивиденди

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот на приливите.

(в) Резерви

Законските резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулирани добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на акционерите на Берзата.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Капитал, резерви, нераспределени добивки и плаќања за дивиденди (продолжува)****(г) Нераспределени добивки**

Нераспределените добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

(д) Дивиденди на обични акции

Дивидендите на обичните акции се признаваат во капиталот во периодот во кој што се одобрени од страна на акционерите на Берзата.

Дивидендите за годината што се објавени по датумот на билансирање се објавени во Белешката за настани по датумот на билансирање.

2.18 Превземени и неизвесни обврски

Не се признаени неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се признаени во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се признава како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на билансирање и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.19 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзан субјект во однос на одредено правно лице или физичко лице е:

а) поединечен акционер или група акционери кои поседуваат најмалку 20% од акциите со право на глас или иако поседуваат помал процент, можат да влијаат посредно или непосредно врз одлучувањето во тоа правно лице;

б) било кое друго правно лице во кое првото правно лице, посредно или непосредно, поседува најмалку 20% од акциите со право на глас или иако поседува помал процент, може да влијае посредно или непосредно врз одлучувањето на тоа правно лице;

в) било кое друго правно лице во кое еден акционер, посредно или непосредно, поседува повеќе од 30% од акциите со право на глас и во ист временски период истиот акционер поседува, посредно или непосредно, повеќе од 30% од акциите со право на глас во првото правно лице;

г) физичко лице или лица кои имаат непосредна или посредна контрола, или се контролирани од или се под заедничка контрола на правното лице;

д) член на управен одбор, надзорен одбор или член на друг орган на управување или надзор на правното лице и

ѓ) во врска со лицата наведени погоре, било кој член на потесното семејство или сродник заклучно со втор степен на крвно сродство.

2.20 Настани по датумот на известување

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Берзата на датумот на билансирањето (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние последователни настани кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

2.21 Известување по сегменти

За целите на финансиското известување, форматот на известувањето по сегменти се определува според работни сегменти во согласност со барањата на акционерите, чиешто ризици и стапки на поврат зависат од различните видови на услугите што Берзата ги извршува.

Активностите на Берзата се организирани и управувани во само еден сегмент и се извршуваат на територија на Република Македонија.

3 Управување со ризици од финансирање

Деловните активности на Берзата се изложени на различни ризици од финансиски карактер. Активностите на управување со ризиците од финансирање вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Берзата се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Берзата.

Политиките на Берзата за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Берзата редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

Управувањето со ризици го врши Раководството на Берзата во согласност со политиките одобрени од страна на Одборот на директори. Раководството ги идентификува и проценува ризиците од финансирање во тесна соработка со деловните единици на Берзата.

3.1 Кредитен ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот кога другата страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за Берзата. Берзата нема значајна концентрација на кредитниот ризик. Побарувањата од купувачите се состојат од поголем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите. Побарувањата на Берзата не се обезбедени со било какви инструменти за обезбедување.

Структурата на побарувањата од купувачите со состојба на 31 декември 2010 и 2009 година е како што следи:

31 декември 2010	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	2,766	-	2,766
Доспеани, но неоштетени побарувања	1,290	-	1,290
Доспеани и оштетени побарувања	2,183	(2,183)	-
Вкупно на 31 декември 2010	6,239	(2,183)	4,056
31 декември 2009	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	1,517	-	1,517
Доспеани, но неоштетени побарувања	724	-	724
Доспеани и оштетени побарувања	2,124	(2,124)	-
Вкупно на 31 декември 2009	4,365	(2,124)	2,241

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици од финансирање (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Недоспеаните побарувања во износ од Денари 2,766 илјади (2009: Денари 1,517 илјади) во целост се однесуваат на побарувања по основ на провизии за тргување на берза кои потекнуваат од 31 декември 2010. Овие побарувања достасуваат за наплата 7 дена по датумот на фактурирањето.

Старосната структура на доспеаните, но неоштетени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2010 и 2009 година е како што следи:

	2010	2009
До 180 дена	1,280	454
Од 180 - 365 дена	10	270
	1,290	724

3.2 Пазарни ризици

Берзата е изложена на пазарни ризици. Пазарните ризици произлегуваат од отворената позиција на Берзата на ефектот од флукуацијата на пазарните каматни стапки, како и од ефектот од флукуацијата на курсевите на странските валути. Раководството на Берзата утврдува прифатливи лимити на ризик, кои се базираат на нивно секојдневно следење.

Каматен ризик

Берзата е изложена на ефектите од флукуацијата на нивоата на пазарните каматни стапки врз нејзината финансиска состојба и парични текови.

Позицијата на Берзата во однос на чувствителноста на промени во каматните стапки заснована на моментот на повторно утврдување на каматната стапка на 31 декември 2010 и 2009 година е прикажана во табелата подолу. Таа ги вклучува финансиските инструменти на Берзата по нивната сегашна вредност, категоризирани според пораниот период помеѓу датумот на преоценка или датумот на достасување (во илјади Денари).

31 декември 2010	Инструменти со променлива каматна стапка	Помалку од 1 мес.	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12мес.	Од 1 до 5 години	Над 5 години	Без Камата	Вкупно
Средства								
Пари и парични средства	638	-	-	-	-	-	8	646
Пласмани во банки	-	10,000	29,000	-	-	-	-	39,000
Побарувања од купувачи	-	-	-	-	-	-	4,056	4,056
Побарувања за данок од добивка	-	-	-	-	-	-	24,137	24,137
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-	400	400
	638	10,000	29,000	-	-	-	28,601	68,239
Обврски								
Обврски кон добавувачи	-	-	-	-	-	-	1,425	1,425
Останати обврски	-	-	-	-	-	-	7,242	7,242
	-	-	-	-	-	-	8,667	8,667
Нето каматен ризик	638	10,000	29,000	-	-	-	19,934	59,572
31 декември 2009								
Вкупно средства	1,638	-	45,000	-	-	-	27,554	74,192
Вкупно обврски	-	-	-	-	-	-	9,852	9,852
Нето каматен ризик	1,638	-	45,000	-	-	-	17,702	64,340

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици од финансирање (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Ефективните каматна стапка за пласманите во банки (депозити) со рочност од три месеци во текот на 2010 изнесувале од 5% до 5.7% (2009: 6.77%).

Валутен ризик

Берзата е изложена на ризик во однос на ефектите од движењата на нивото на девизни курсеви кои се одразуваат врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Следните табели ја сумираат нето девизната позиција на монетарните средства и обврски на Берзата на 31 декември 2010 и 2009 година (во илјади Денари).

31 декември 2010	ЕУР	УСД	Други валути	Денари	Вкупно
Средства					
Пари и парични средства	201	-	-	445	646
Пласмани во банки	-	-	-	39,000	39,000
Побарувања од купувачи	246	223	-	3,587	4,056
Побарувања за данок од добивка	-	-	-	24,137	24,137
Останати побарувања	-	-	-	400	400
	447	223	-	67,569	68,239
Обврски					
Обврски кон добавувачите	304	-	-	1,121	1,425
Останати обврски и донации	-	-	-	7,242	7,242
	304	-	-	8,363	8,667
Нето девизна позиција	143	223	-	59,206	59,572
31 декември 2009					
Вкупно средства	5	-	-	74,187	74,192
Вкупно обврски	191	-	-	9,661	9,852
Нето девизна позиција	(186)	-	-	64,526	64,340

Анализа на сензитивноста на странски валути:

Средства	(во илјади Денари)		
	Нето износ	10%	2010 -10%
ЕУР	143	14	(14)
УСД	223	22	(22)
Добивка / (Загуба)		36	(36)
Обврски			2009
	Нето износ	10%	-10%
ЕУР	186	(19)	19
(Загуба) / Добивка		(19)	19

Анализата на сензитивност ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 10%.

3.3 Ризик од ликвидност

Берзата е изложена на дневни повлекувања на средства од своите расположливи готовински ресурси на тековните сметки, доспеаните депозити, како и останати повлекувања.

Берзата ги вложува средствата во депозити. Вложените средства во депозити во зависност од ликвидносните потреби може да се повлечат во секој момент и на тој начин Берзата да ја спречи појавата на ликвидносни проблеми во работењето. Берзата секогаш се осигурува дека има доволно готовина на располагање за подмирување на достасаните обврски. Во досегашното работење Берзата било во можност да ги подмири сите доспеани обврски.

Изложеност на ризик на ликвидност

Сите финансиски обврски на Берзата доспеваат во рок од една година од датумот на билансирање.

3.4 Проценка на објективната вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.4.1 Финансиски инструменти признаени по објективната вредност

Берзата ги прифати измените на МСФИ 7 - Подобрени обелоденувања за финансиските инструменти кои стапуваат на сила од 1 јануари 2009. Овие измени бараат од Берзата да презентира одредени информации за финансиските инструменти евидентирани според објективната вредност во извештајот за финансиската состојба.

Со состојба на 31 декември 2010 и 2009 година Берзата нема финансиски инструменти признаени по објективна вредност.

3.4.2 Финансиски инструменти кои не се признаени по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиската состојба не се признаени според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	(во илјади Денари)			
	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2010	2009	2010	2009
Средства				
Пари и парични средства	646	1,669	646	1,669
Пласмани во банки	39,000	45,000	39,000	45,000
Побарувања од купувачи	4,056	2,241	4,056	2,241
Побарувања за данок од добивка	24,137	24,883	24,137	24,883
Останати побарувања	400	399	400	399
Вкупни средства	68,239	74,192	68,239	74,192
Обврски				
Обврски кон добавувачите	1,425	938	1,425	938
Останати обврски	1,025	1,142	1,025	1,142
Вкупни обврски	2,450	2,080	2,450	2,080

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици од финансирање (продолжува)

Проценка на објективната вредност (продолжува)

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се признаваат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Финансиски обврски

Објективната вредност на финансиските обврски се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

3.5 Управување со капиталот

При управување на својот капитал, Берзата се придржува кон следните цели:

- Придржување кон условите во врска со капиталот поставени од страна на регулаторот,
- Заштита на способноста на Берзата да продолжи со своето деловно работење во континуитет, и
- Одржување на цврста капитална база за поддршка на развојот на своите деловни активности.

Берзата е должна да ја следи структурата на својот капитал. Структурата вклучува обврски по кредити, пари и парични еквиваленти и капитал, кој се состои од уплатен капитал и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Берзата ја анализира структурата на капиталот на годишно ниво. Показателот на задолженост на 31 декември 2010 и 2009 година е нула поради тоа што Берзата нема никакви долгови (краткорочни или долгорочни позајмици).

Усогласеност со законската регулатива

Согласно со тековната законска регулатива, односно со член 75 од Законот за хартии од вредност Берзата е должна во секое време да го одржува износот на капиталот, односно основната главнина на ниво од најмалку 500,000 Евра. Износот на основната главнина е еднаков на збирот на номиналниот износ на сите влогови на акционерите, односно на номиналниот износ на сите акции издадени од Берзата. На 31 декември 2010 година, основната главнина изнесува 1,695,023 Евра (2009: 1,691,885 Евра).

3.6 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Берзата, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Берзата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици од финансирање (продолжува)

Значајни сметководствени проценки (продолжува)

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Критични проценки во примената на сметководствените политики

Не се признаени било какви критични проценки од страна на Раководството на Берзата, во процесот на примената на сметководствените политики, кои би имале материјално значаен ефект врз износите евидентирани во финансиските извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2010
(Сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

4 Приходи од редовно работење

	2010	2009
Тргување	17,861	17,280
Членство	5,780	6,594
Дистрибуција на берзански податоци	2,598	1,984
Котирање	2,663	1,800
Останати приходи од тргување	-	52
	28,902	27,710

Приходите од тргување во износ од 17,861 илјади Денари (2009: 17,280 илјади Денари) произлегуваат од пресметка на провизии согласно обемот и типот на трансакции според Тарифникот одобрен од страна на Комисијата за хартии од вредност.

И останатите приходи од редовно работење произлегуваат од надоместоци утврдени во Тарифникот на Берзата, одобрен од страна на Комисијата за хартии од вредност.

5 Приходи од вложувања

	2010	2009
Приходи од камата		
Пари и сметки во банка (вклучувајќи депозити)	2,774	3,840
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	-	825
	2,774	4,665
Приходи од закупнини		
Приходи од оперативен лизинг	2,074	1,672
	2,074	1,672
	4,848	6,337

6 Останати приходи

	2010	2009
Донации (Белешка 21)	1,555	-
Останати спонзорства (Белешка 21)	555	341
Закуп на медиумски простор	533	-
Приходи од затезни камати	314	210
Надоместок за годишна конференција	492	450
Наплатени отпишани побарувања (Белешка 17)	141	880
Останати приходи	503	192
	4,093	2,073

7 Трошоци за надоместоци и провизии

	2010	2009
Провизија за Комисијата за хартии од вредност	4,913	4,701
Банкарски провизии	88	129
	5,001	4,830

За извршените берзански трансакции Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија наплатува провизија, која што се пресметува врз основа на Тарифникот на Комисијата за хартии од вредност.

8 Негативни курсни разлики, нето

	2010	2009
Позитивни курсни разлики	16	16
Негативни курсни разлики	(17)	(137)
	(1)	(121)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2010
 (Сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

9 Трошоци за вработените

	2010	2009
Бруто плати	13,292	14,728
Трошоци на Одборот на директори	1,160	1,334
Други трошоци за вработените	234	98
	14,686	16,160

10 Други трошоци од работењето

	2010	2009
Материјали	1,995	1,646
Трошоци за телефон и пошта	1,683	1,793
Трошоци за одржување и други услуги	1,239	1,707
Маркетинг и односи со јавноста	630	368
Трошоци за годишна конференција	619	552
Премии за осигурување	455	466
Обезбедување	395	370
Патни трошоци	301	200
Интелектуални услуги	290	1,486
Трошоци за истражување и развој	214	273
Загуби поради оштетување и ненаплатливост (Белешка 17)	200	7
Останато	1,070	221
	9,091	9,089

11 Данок на добивка

	2010	2009
Тековен даночен трошок	167	63
Одложен данок на добивка	-	-
	167	63

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот данок на добивка во Извештајот за сеопфатната добивка за годините кои што завршуваат на 31 декември 2010 и 2009:

	2010	2009
Неодбитни трошоци за даночни цели	(1,670)	(630)
Неоданочиви приходи за даночни цели	-	-
Пренесени даночни загуби	-	-
	(1,670)	(630)
Данок по даночна стапка од 10% (2009: 10%)	(167)	(63)
	(167)	(63)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2010
(Сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

12 Недвижности и опрема

	Објекти	Мебел, возила и друга опрема	Вкупно
Набавна вредност			
01 јануари 2009	77,274	23,459	100,733
Набавки во текот на годината	-	496	496
Расходување	-	(488)	(488)
31 декември 2009/ 01 јануари 2010	77,274	23,467	100,741
Набавки во текот на годината	-	48	48
Расходување	-	(1,012)	(1,012)
31 декември 2010	77,274	22,503	99,777
Акумулирана амортизација			
На 01 јануари 2009	2,227	12,138	14,365
Амортизација за годината	1,932	3,472	5,404
Расходување	-	(488)	(488)
На 31 декември 2009/01 јануари 2010	4,159	15,122	19,281
Амортизација за годината	1,932	3,117	5,049
Расходување	-	(1,010)	(1,010)
На 31 декември 2010	6,091	17,229	23,320
Нето евидентирана вредност			
На 01 јануари 2010	73,115	8,345	81,460
На 31 декември 2010	71,183	5,274	76,457

Дел од деловниот објект на Берзата почнувајќи од 01 март 2008 година е предмет на изнајмување под оперативен лизинг за период од една година. Берзата не го евидентирала горенаведеното средство како средство дадено под закуп од причина што смета дека изнајмените простории не би можеле да бидат предмет на одделна продажба доколку не се направи реконструкција на објектот и други прилагодувања на документацијата. Доколку делот од објектот кој се издава би се сметал како посебен објект, раководството проценува дека неговата проценета вредност на 31 декември 2010 година би изнесувала приближно Денари 20 милиони (2009: Денари 20 милиони).

Со состојба на 31 декември 2010 и 2009 на објектите и опремата во сопственост на Берзата не е воспоставено заложно право и/или хипотека.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2010
(Сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

13 Нематеријални средства

	Софтвер	Останати немат. средства	Немат. сред. во подготовка	Вкупно
Набавна вредност				
01 јануари 2009	3,549	496	-	4,045
Набавки во текот на годината	7,926	475	646	9,047
31 декември 2009/ 01 јануари 2010	11,475	971	646	13,092
Набавки во текот на годината	-	-	73	73
Расходување	(2,294)	-	-	(2,294)
Пренос од средства во подготовка	719	-	(719)	-
31 декември 2010	9,900	971	-	10,871
Акумулирана амортизација				
На 01 јануари 2009	2,761	185	-	2,946
Амортизација за годината	222	107	-	329
На 31 декември 2009/ 01 јануари 2010	2,983	292	-	3,275
Амортизација за годината	1,901	194	-	2,095
Расходување	(2,294)	-	-	(2,294)
На 31 декември 2010	2,590	486	-	3,076
Нето евидентирана вредност				
На 01 јануари 2010	8,492	679	646	9,817
На 31 декември 2010	7,310	485	-	7,795

Правото на употреба на лиценцата на софтверот за цели на тргување на Берзата е добиено како донација од Република Словенија во почетокот на 2001 година. Со превземањето на изворниот код на софтверот од Љубљанска берза, Република Словенија што се случи во декември 2009 година, софтверот е ставен во употреба. Со состојба на 31 декември 2010 година, софтверот има нето евидентирана вредност од Денари 6,217 илјади (Белешка 21).

14 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Берзата признаени на датумот на билансирањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	По обј.вред преку доб. и загуби	Кредити и побарувања	До доспевање	Вкупно
31 декември 2010				
Средства според Извештајот за финансиската состојба				
Пари и други готовински средства	-	646	-	646
Пласмани во банки	-	39,000	-	39,000
Побарувања од купувачи	-	4,056	-	4,056
Останати краткорочни побарувања	-	24,537	-	24,537
	-	68,239	-	68,239
			Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиската состојба				
Обврски кон добавувачи	-	-	1,425	1,425
Останати обврски и донации	-	-	7,242	7,242
	-	-	8,667	8,667

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2010
(Сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

Финансиски инструменти по категории (продолжува)

	По обј.вред преку доб. и загуби	Кредити и побарувања	До доспевање	Вкупно
31 декември 2009				
Средства според Извештајот за финансиската состојба				
Пари и други готовински средства	-	1,669	-	1,669
Пласмани во банки	-	45,000	-	45,000
Побарувања од купувачи	-	2,241	-	2,241
Останати краткорочни побарувања	-	25,282	-	25,282
	-	74,192	-	74,192

		Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиската состојба			
Обврски кон добавувачи	-	938	938
Останати обврски и донации	-	8,914	8,914
	-	9,852	9,852

15 Пари и парични еквиваленти

	2010	2009
Сметки во банки		
Во Денари	437	1,638
Во странска валута	201	5
Пари во благајна во Денари	8	26
	646	1,669

16 Пласмани во банки

	2010	2009
Краткорочни депозити со рок на доспевање до 3 месеци	39,000	45,000
	39,000	45,000

17 Побарувања од купувачи

	2010	2009
Побарувања од купувачи	6,239	4,365
Намалено за исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања	(2,183)	(2,124)
	4,056	2,241

Движењето на исправката на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од купувачи е прикажано подолу:

	2010	2009
Со состојба на 01 јануари	2,124	3,172
Исправка за годината (Белешка 10)	200	7
Наплати во текот на годината (Белешка 6)	(141)	(880)
Отпис на сомнителни и спорни побарувања	-	(175)
	2,183	2,124

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2010
(Сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

18 Побарувања од данок на добивка

Салдото на побарувања од данок на добивка во износ од 24,137 илјади Денари (2009: 24,883 илјади Денари) претставува побарување од Управата за Јавни Приходи за повеќе платен данок на добивка за 2009 година. Согласно барањето за поврат на средствата во текот на 2010 година, Управата за Јавни Приходи извршила редовна контрола на работењето и на 09 декември 2010 година издадено е решение за поврат на горенаведениот износ на повеќе платениот данок на добивка.

19 Акционерски капитал

Со состојба на 31 декември 2010 година, акционерскиот капитал на Берзата изнесува Денари 103,498 илјади (2009: Денари 103,498 илјади).

Акционери на Берзата со состојба на 31 декември 2010 година се следните:

Акционер	Број на акции	Вредност по акција во ЕУР	Вредност во ЕУР	Учество во %
Комерцијална банка АД Скопје	279	607.1	169,381	9.99
ТТК банка АД Скопје	279	607.1	169,381	9.99
Брокерска куќа "Фершпед брокер" АД Скопје	278	607.1	168,774	9.96
Стопанска банка АД Скопје	277	607.1	168,166	9.92
Брокерска куќа "Бро-Дил" АД Скопје	216	607.1	131,133	7.74
Брокерска куќа "НЛБ Тутунска брокер" АД Скопје	170	607.1	103,207	6.09
Шпаркасе Банка АД Скопје	168	607.1	101,993	6.02
Брокерска куќа "Поштел брокер" АД Скопје	158	607.1	95,922	5.66
Брокерска куќа "Мак брокер" АД Скопје (во ликвидација)	148	607.1	89,851	5.30
Охридска банка АД Скопје	148	607.1	89,851	5.30
Универзална Инвестициона банка АД Скопје	148	607.1	89,851	5.30
Централна Кооперативна банка АД Скопје	148	607.1	89,851	5.30
	2,417		1,467,361	86.57
Останати акционери со учество помало од 5%	375	607.1	227,662	13.43
Вкупно	2,792		1,695,023	100%

Стекнувањето на акции над 10% од вкупните акции издадени од Берзата подлежи на посебен режим согласно Законот за хартии од вредност.

20 Обврски кон добавувачи

	2010	2009
Обврски кон добавувачи во Република Македонија	1,121	747
Обврски кон добавувачи во странство	304	191
	1,425	938

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2010
 (Сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

21 Донации

	2010	2009
Софтвер	6,217	7,772
	6,217	7,772

Со состојба на 31 декември 2010 година, износот од Денари 6,217 илјади (2009: Денари 7,772 илјади) претставува донација на софтвер за тргување добиен од Љубљанска Берза, Република Словенија (Белешка 13).

Движењето на донациите во текот на 2010 и 2009 година е како што следи:

	2010	2009
На 01 јануари	7,772	1
Зголемување:		
- Донација на софтвер за тргување	-	7,772
- Примена донација за годишна конференција	555	340
	555	8,112
Намалување:		
Амортизација на софтвер за годината (Белешки 6, 13)	(1,555)	-
Покривање на трошоци за годишна конференција (Белешка 6)	(555)	(340)
Покривање на трошоци за истражување и развој (Белешка 6)	-	(1)
	(2,110)	(341)
На 31 декември	6,217	7,772

22 Останати обврски

	2010	2009
Останати обврски и однапред наплатени приходи	538	567
Даноци	290	263
Примен депозит	197	197
Обврски кон вработените	-	115
	1,025	1,142

23 Заработка по акција

Основната заработка по акција е пресметана така што нето добивката за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

	2010	2009
Заработувачка која припаѓа на акционерите	1,753	124
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето добивка која припаѓа на имателите на обични акции	1,753	124
Пондериран просечен број на обични акции	2,792	2,792
Основна заработка по акција (Денари по акција)	628	44

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2010
 (Сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

24 Потенцијални и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2010 година не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Берзата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Берзата кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Берзата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Берзата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Берзата и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ. Во 2010 година беше спроведена надворешна контрола од страна на Управата за јавни приходи по основ на контрола на данокот од добивка за периодите 01.01.2009 до 31.12.2009 година и 01.01.2008 до 31.12.2008 година и при тоа не беа констатирани неправилности.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на билансирање кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

25 Трансакции со поврзани субјекти и надомести на раководството

Ниту еден од акционерите на Берзата нема статус на поврзан субјект, бидејќи ниту еден од нив нема значајно влијание врз активностите на Берзата.

Надоместите за клучното раководство се како што следи:

	2010	2009
Извршни директори		
Бруто плати	4,306	4,871
Неизвршни членови на Одборот на директори		
Месечен надомест	1,160	1,334
	5,466	6,205

26 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2010 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

На 15.02.2010 година добиено е решение од Управата за јавни приходи-Регионалната дирекција Скопје, бр.22-87-4/22-43/01100-11646/1 од 10.02.2011 година за враќање на повеќе платениот данок за добивка во износ од Денари 24,195 илјади.



Grant Thornton

www.grant-thornton.com.mk